



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:**05-521/2015**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Агенција за стоковни резерви**

I.1.2)Адреса:**Ул. Орце Николов бр.71**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.asr.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Дритон Бајрами**Адреса на е-пошта:**driton.bajrami@asr.gov.mk**Телефон/Факс:**3116-249/023298273**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на меркантилна пченица

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**184.700.000,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Прилеп

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во делот „Технички спецификации“ во тендерската документација

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив:**Да**

| Дел број | За целиот предмет на набавка | Опис на делот за набавка |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Набавка на меркантилна пченица | 3.000 тони |
| 2 | Набавка на меркантилна пченица | 3.000 тони |
| 3 | Набавка на меркантилна пченица | 3.000 тони |
| 4 | Набавка на меркантилна пченица | 2.000 тони |
| 5 | Набавка на меркантилна пченица | 2.000 тони |
| 6 | Набавка на меркантилна пченица | 2.000 тони |
| 7 | Набавка на меркантилна пченица | 2.000 тони |
| 8 | Набавка на меркантилна пченица | 2.000 тони |

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

90 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Дополнително ќе бидат објавени

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Да [1,00%]**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1)За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2)Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

ДРД образец

IV.2.3)Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5)Стандарди за системи за квалитет:

За докажување на квалитетот на предметот на јавна набавка економските оператори треба задолжително да достават сертификат за квалитет, при што бројот на узоркувања треба да биде во согласност со количината која се испорачува.

Испорачаната пченица треба да ги исполнува барањата наведени во Правилникот за посебни барања кој се однесува за микробиолошкиот критериум за храна како и Codex Alimentarius 193-1995 и Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната.

Секоја достава треба да биде следена со Анализа/ Сертификат за безедност на производот за специфичниот ЛОТ.

IV.2.6)Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2)Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до: **10.09.2015 во 14.00 часот**

V.2.2)Краен рок за поставување прашања:**04-09-2015 15:30**

V.3)Период на важност на понудата:**90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

10.09.2015 во 14.00 часот Место: Скопје, Ул.Орце Николов бр.71

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава:**27-07-2015**